

АГРОСТЕМИН



ЛУБЕНИЦА

ДИЊА

ТИКВА

Dr. Danilo Gajić

АПЛИКАЦИЈА: двапати во текот на сезоната

- прв пат со семе **30 g/ha „профи“** или
- прв пат фолиарно **30 g/ha „профи“** или **300 g/ha „зелена“** – во фаза 2–5 лисја
- втор пат фолиарно **30 g/ha „профи“** или **300 g/ha „зелена“** – по пресадување

Формулација		Дозирање		Напомена
име	ознака	кога	колку	како
прашак	DS	со семе (прв пат)	30 g „профи“ на количината на семе*) по хектар	рачно, ако нема вистинска опрема или држете го семето (10–15 минути) потопено во растворот
	WP	во фаза 2–5 лисја (прв пат) 3 – 7 дена по пресадување односно пред цветање (втор пат)	2 пати по 30 g „профи“ или 300 g „зелена“ измешано во вода по хектар земја под засадата	раствораат 300 g „зелена“ во 4 до 5 l, тоа е, 30 g „профи“ во 1,5 до 2 l топла вода поделена со бројот на прскалки потребни за покривање на еден хектар земја под културата
концентрирана водена суспен- зија за третман на семе	FS, SC	со семе (прв пат)	0,25 литри по единица сееење*) по хектар	се користи исклучиво во центри за индустриска обработка на семенски добра, на барање**)

Препорака: по бербата да се прска со 150 g/ha „зелена“ или 15 g/ha „профи“
(го подобрува цветањето и го продолжува плодот)

поизразена сортна боја
за две до три нијанси

подолг и
разгранет коренов

порано
созревање

ПОГОЛЕМ РОД ЗА 10–20%

поголема површина
на лисјата со
повеќе хлорофил

подобрува отпорноста
кон климата, паразитите
и болестите

порано цветање
со поголем
број цвеќиња

ПОУДОБНО ЗА ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРАЊЕ

побрзо и
порамномерно никнење

подобар
метаболизам
(исхрана)

ТОЈ Е ЦЕЛОСНО БЕЗОПАСЕН ЗА ЛУЃЕТО, ЖИВОТНИТЕ (ВКЛУЧУВАЈЌИ ПЧЕЛИ) И ПРИРОДНАТА СРЕДИНА;
НЕ БАРА ПОСЕБНИ МЕРКИ НА ХТЗ ***)

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Србија
Решение бр. 321-01-02214/2019-11 од 10.02.2020 година

*) планираната количина семе за сееење еден хектар

**) за детали контактирајте го дистрибутерот – време на испорака седум дена

***) Решение бр .3/2-08-9291/02 од 13.01.2003. на Федералниот секретаријат за труд, здравје и социјална заштита

AGROSTEMIN



А П Л И К А Ц И Ј А

Dr. Danilo Gajić

- л у б е н и ц а , д и њ а , т и к в а -

во производството на расад

(кај производителот на семе-на барање или директно за време на сеидба)

- побрзо и порамномерно никнење
- посилен коренов систем (повеќе разгранет - побогат)
- поголема површина на лисјата и поинтензивно формирање на лисја
- растенија сино-зелени (повеќе хлорофил) со задебелено стебло

во текот на и по пресадување

(со чување на садници во раствор или со прскање 3-7 дена по пресадување)

- подобрена отпорност на штетници и болести
- поефикасен коренов систем
- порано цветање со поголем број цвеќиња
- растенија поиздржливи-подобро справување со климатските крајности: влага / суша
- порано созревање

ПОГОЛЕМ ПРИНОС ЗА 10 - 20% - ПОКРЕНУВА КАТЕГОРИЈАТА КВАЛИТЕТ ОД РОДОТ (посоодветно за транспорт и складирање!)

Апликација: по правило **30 g/ha „профи“** (или **300 g/ha „зелена“**), двапати во текот на сезоната.

Прв пат: или со семе (потопување во раствор односно запрашување) или да се прска во фаза 2-5 лисја.

Втор пат: да се прска 3-7 дена по пресадувањето или пред цветање, со делење на разредената количина на прав на веќе подготвената за еден хектар површина раствор на други препарати (не е потребен посебен премин), односно, количина на вода потребна **за прскање на еден хектар**.

Препорака: по бербата да се прска со 150 g/ha „зелена“ или 15 g/ha „профи“ (го подобрува цветањето и го продолжува плодот)

*ТОЈ Е ЦЕЛОСНО БЕЗОПАСЕН ЗА ЛУЃЕТО, ЖИВОТНИТЕ (ВКЛУЧУВАЈЌИ ПЧЕЛИ) И ПРИРОДНАТА СРЕДИНА; НЕ БАРА ПОСЕБНИ МЕРКИ НА ХТЗ **

Агростемин е пронајдок на д-р Даница Гајик. Неизмерен придонес во испитувањето и потврдувањето на неговите својства дадоа агрономи од бројни земјоделски растенија / добиток и експерти од земјоделски станици со свои забелешки и конкретни резултати-извештаи. Како единствен агенс (**не е ѓубриво, ниту пестицид, ниту фитохормон**), со широк спектар на дејство, засновано врз истражување, тестирање и верификација од научни институции и еминентни научници и докажани ефекти во пракса, **AGROSTEMIN®** е класифициран во Југославија веќе триесет години. стандардни агротехнички мерки, како **средство за зголемување и подобрување на квалитетот на приносот****.

AGROSTEMIN® е произведен според Досието за патент бр. 32749, Сојузна канцеларија за патенти на СФРЈ. Имајќи предвид дека плагијат во моментот е присутен на пазарот, со проверка на квалитетот, го обезбедивме правото да го ставиме потписот (*Dr. Danilo Gajić*) на авторот-творец на „Агростемин“ – д-р Даница Гајик на нашите пакувања и со тоа да ја потврдиме нивната оригиналност.

*) Решение бр. 3/2-08-9291/02 од 13.01.2003. на Федералниот секретаријат за труд, здравје и социјална заштита

**) Решение бр. 321-01-02214/2019-11 од 10.02.2020 г. Министерство за земјоделство и шумарство на Република Србија